

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 50

5 март 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
769. Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година.....	2	773. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје.....	3
770. Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година.....	2	774. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	3
771. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД-Скопје.....	3	775. Одлука за продажба на движна ствар - меркантилна пченица.....	4
772. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година.....	3	776. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈП Македонијапат.....	4
		777. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Специјален завод Демир Капија.....	5
		778. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Затвор Скопје - Скопје.....	10

	Стр.
779. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	11
780. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	11
781. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	11
782. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	11
783. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	12

	Стр.
784. Правилник за начинот на земање на мостри, постапката за вршење постконтрола, висината на надоместокот за постконтрола и одредување на процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата за одделни видови земјоделски растенија.....	12
785. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.....	21
786. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи.....	22
787. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности.....	22
788. Одлука за издавање книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези.....	23
789. Одлука за издавање книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези.....	24
Огласен дел	1-56

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

769.

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1483/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

770.

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Собранието на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 28 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлог на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1484/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

771.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, без надомест 600.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа со следната динамика:

- за февруари 2019 година се отстапуваат 200.000 литри Еуродизел БС гориво
- за март 2019 година се отстапуваат 200.000 литри Еуродизел БС гориво
- за април 2019 година се отстапуваат 200.000 литри Еуродизел БС гориво

Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД-Скопје за извршување на работите од нивната дејност – превоз на патници и стока со железницата.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати, паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт АД - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-577/1 Претседател на Владата
25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

772.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното

претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година, бр.02-69/3 од 22.2.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 22.2.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-850/1 Претседател на Владата
25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

773.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движна ствар – патничкото моторно возило марка Цитроен Јампер, број на шасија VF7YATMPA12925663, тип на мотор 4H03, број на мотор 10TRJA0867055, година на производство 2015, сила на моторот 96 kw, работна зафатнина 2198 и боја на каросеријата Бела/01 со регистарска ознака SK-5217-AJ.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1012/1 Претседател на Владата
25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

774.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари – инфраструктурни објекти - подземна водоводна инфраструктурна мрежа за ТИРЗ Штип, кои се наоѓаат во КО Чардаклија, КО Три Чешми вон град, КО Штип 1 и КО Штип 2, сите со вкупна должина од 5639,53 м, запишани во Имотен лист за инфраструктурни објекти број 1270, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314725 - TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, единствен идентификатор ВИПВ1 - 314725 - TIRZSTV, должина 870,43 м,

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314726 - TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, единствен идентификатор ВИПВ1 - 314726 - TIRZSTV, должина 62,3 м

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314727 - TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, единствен идентификатор ВИПВ1 - 314727 - TIRZSTV, должина 374,55 м и

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314728 - TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, единствен идентификатор ВИПВ1 - 314728 - TIRZSTV, должина 4332,25 м.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1080/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

775.

Врз основа на член 14 став (1) од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР - МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на 7.164 тони меркантилна пченица од стоковните резерви, заради обновување.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно - правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења бр. СВ V 11/19 од 22.1.2019 година, во која е проценета вредноста на движната ствар на износ од 93.132.000,00 денари, односно 13,00 ден./кг.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност и истата изнесува 13,00 ден./кг.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1107/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

776.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за државни патишта му престанува правото на користење на движни ствари – патнички моторни возила и тоа:

1. Патничко моторно возило
 - Марка – HYUNDAI
 - Тип – ACCENT
 - Број на шасија – KMHCG51FP5U283295
 - Број на мотор – G4EA5779965
 - Регистарска ознака – SK – 769 - OV
 - Година на производство – 2005
 - Работна зафатнина на моторот – 1341
 - Сила на моторот – 62 KW(KS)
 - Боја на каросерија – 7F MET.SIVA
2. Патничко моторно возило
 - Марка – HYUNDAI
 - Тип – ACCENT
 - Број на шасија – KMHCG51FP5U283293
 - Број на мотор – G4EA5780296
 - Регистарска ознака – SK – 768 - OV
 - Година на производство – 2005
 - Работна зафатнина на моторот – 1341
 - Сила на моторот – 62 KW(KS)
 - Боја на каросерија – 7F MET.SREBRENA.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на ЈП Македонијапат.

Член 3

Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта склучува Договор со директорот на ЈП Македонијапат, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1154/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

777.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден Број	Инвентарен број	Назив на движните ствари
1	0000000000053	КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР
2	0000000000055	КЛУБ МАСИЧКА(120/60/48)
3	0000000000056	ТРПЕЗАРИСКА МАСА(80/80/72)
4	0000000000057	ТРПЕЗАРИСКА МАСА(80/80/72)
5	0000000000058	ТРПЕЗАРИСКА МАСА(80/80/72)
6	0000000000059	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
7	0000000000060	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
8	0000000000061	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
9	0000000000062	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
10	0000000000063	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
11	0000000000064	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
12	0000000000065	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
13	0000000000066	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
14	0000000000067	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
15	0000000000068	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
16	0000000000069	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
17	0000000000070	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
18	0000000000071	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
19	0000000000072	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
20	0000000000073	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
21	0000000000074	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
22	0000000000075	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
23	0000000000076	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)

24	0000000000077	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
25	0000000000078	ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛ ПЛАСТИЧНИ (ГОЛЕМИ) БЕЗ ПОТПИРАЧ НА РАЦЕ (ЗА ТРПЕЗАРИЈА)
26	0000000000079	ТРПЕЗАРИСКА КОМОДА
27	0000000000080	САДОПЕР
28	0000000000081	ЕЛЕМЕНТ СО 4 ФИОКИ
29	0000000000082	ФРИЖИДЕР БЕКО
30	0000000000083	ШПОРЕТ БЕКО
31	0000000000084	ЧЕШМА
32	0000000000085	БОЈЛЕРЧЕ ЛЕОВ
33	0000000000086	РАБОТНА ПЛОТНА СО УКРАСНА ЛАЈСНА
34	0000000000087	ГОРЕН ЕЛЕМЕНТ (60/30/80)
35	0000000000088	ГОРЕН ЕЛЕМЕНТ БЕЗ ВРАТНИЦКИ(40/30/80
36	0000000000089	ГОРЕН ЕЛЕМЕНТ СО СТАКЛО(80/30/80)
37	0000000000090	ТРПЕЗАРИСКА МАСА (80/80/72)
38	0000000000091	ТРПЕЗАРИСКА МАСА (80/80/72)
39	0000000000092	АДМИНИСТРАТИВНА КОМОДА
40	0000000000093	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО
41	0000000000094	КАНЦЕЛАРИСКА ФОТЕЉА СО ТРКАЛЦА
42	0000000000095	КАНЦЕЛАРИСКА ФОТЕЉА СО ТРКАЛЦА
43	0000000000096	СТОЛИЦИ КОНГЕРС ОД ЕКО КОЖА
44	0000000000097	СТОЛИЦИ КОНГЕРС ОД ЕКО КОЖА
45	0000000000098	МЕДИЦИНСКО ШКАФЧЕ
46	0000000000099	ПЛАКАР ЗА ГАРДЕРОБА
47	0000000000100	МЕДИЦИНСКИ КРЕВЕТ
48	0000000000101	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО
49	0000000000102	КЛУБ ФОТЕЉИ ЕКО КОЖА
50	0000000000103	КЛУБ ФОТЕЉИ ЕКО КОЖА
51	0000000000104	КЛУБ МАСИЧКА
52	0000000000105	ЗАКАЧАЛКА
53	0000000000106	ЗАКАЧАЛКА
54	0000000000107	ТЕЛЕВИЗОР БЕКО
55	0000000000108	ДВД ПЛЕЕР
56	0000000000109	КЛИМА УРЕД 2,5 КВ БЕКО
57	0000000000110	КЛИМА УРЕД 2,5 КВ БЕКО
58	0000000000111	КЛИМА УРЕД 2,5 КВ БЕКО
59	0000000000112	ПАНЕЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ 2,0 КВ
60	0000000000113	ПАНЕЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ 2,0 КВ
61	0000000000114	ПАНЕЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ 2,5 КВ
62	0000000000115	ПАНЕЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ 2,5 КВ
63	0000000000116	ПАНЕЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ 2,5 КВ
64	0000000000117	ПАНЕЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ 3,0 КВ
65	0000000000118	ВЕНЕЦИЈАНКИ
66	0000000000119	ВЕНЕЦИЈАНКИ
67	0000000000120	ВЕНЕЦИЈАНКИ
68	0000000000121	ВЕНЕЦИЈАНКИ
69	0000000000122	ВЕНЕЦИЈАНКИ
70	0000000000123	ВЕНЕЦИЈАНКИ
71	0000000000124	ВЕНЕЦИЈАНКИ
72	0000000000125	ВЕНЕЦИЈАНКИ
73	0000000000126	ВЕНЕЦИЈАНКИ
74	0000000000127	ВЕНЕЦИЈАНКИ
75	0000000000128	ВЕНЕЦИЈАНКИ
76	0000000000129	ВЕНЕЦИЈАНКИ
77	0000000000130	ВЕНЕЦИЈАНКИ

78	0000000000131	ВЕНЕЦИЈАНКИ
79	0000000000132	ВЕНЕЦИЈАНКИ
80	0000000000133	ВЕНЕЦИЈАНКИ
81	0000000000134	ВЕНЕЦИЈАНКИ
82	0000000000135	ВЕНЕЦИЈАНКИ
83	0000000000136	ВЕНЕЦИЈАНКИ
84	0000000000137	ВЕНЕЦИЈАНКИ
85	0000000000138	ВЕНЕЦИЈАНКИ
86	0000000000139	ВЕНЕЦИЈАНКИ
87	0000000000140	Терминал за електронска евиденција на раб. време
88	0000000000141	Напонски кабел
89	0000000000142	Напонски кабел
90	0000000000143	Напонски кабел
91	0000000000144	Напонски кабел
92	0000000000145	Напонски кабел
93	0000000000146	Напонски кабел
94	0000000000147	Напонски кабел
95	0000000000148	Напонски кабел
96	0000000000149	Напонски кабел
97	0000000000150	Напонски кабел
98	0000000000151	Напонски кабел
99	0000000000152	Напонски кабел
100	0000000000153	Напонски кабел
101	0000000000154	Напонски кабел
102	0000000000155	Напонски кабел
103	0000000000156	Напонски кабел
104	0000000000157	Напонски кабел
105	0000000000158	Напонски кабел
106	0000000000159	Напонски кабел
107	0000000000160	Напонски кабел
108	0000000000161	Напонски кабел
109	0000000000162	Напонски кабел
110	0000000000163	Напонски кабел
111	0000000000164	Напонски кабел
112	0000000000165	Напонски кабел
113	0000000000166	Напонски кабел
114	0000000000167	Напонски кабел
115	0000000000168	Напонски кабел
116	0000000000169	Напонски кабел
117	0000000000170	Напонски кабел
118	0000000000171	ФТП комуникациски кабел
119	0000000000172	ФТП комуникациски кабел
120	0000000000173	ФТП комуникациски кабел
121	0000000000174	ФТП комуникациски кабел
122	0000000000175	ФТП комуникациски кабел
123	0000000000176	ФТП комуникациски кабел
124	0000000000177	ФТП комуникациски кабел
125	0000000000178	ФТП комуникациски кабел
126	0000000000179	ФТП комуникациски кабел
127	0000000000180	ФТП комуникациски кабел
128	0000000000181	ФТП комуникациски кабел
129	0000000000182	ФТП комуникациски кабел
130	0000000000183	ФТП комуникациски кабел
131	0000000000184	ФТП комуникациски кабел
132	0000000000185	ФТП комуникациски кабел
133	0000000000186	ФТП комуникациски кабел

134	0000000000187	ФТП комуникациски кабел
135	0000000000188	ФТП комуникациски кабел
136	0000000000189	ФТП комуникациски кабел
137	0000000000190	ФТП комуникациски кабел
138	0000000000191	ФТП комуникациски кабел
139	0000000000192	ФТП комуникациски кабел
140	0000000000193	ФТП комуникациски кабел
141	0000000000194	ФТП комуникациски кабел
142	0000000000195	ФТП комуникациски кабел
143	0000000000196	ФТП комуникациски кабел
144	0000000000197	ФТП комуникациски кабел
145	0000000000198	ФТП комуникациски кабел
146	0000000000199	ФТП комуникациски кабел
147	0000000000200	ФТП комуникациски кабел
148	0000000000201	Пластичен покривен канал
149	0000000000202	Пластичен покривен канал
150	0000000000203	Пластичен покривен канал
151	0000000000204	Пластичен покривен канал
152	0000000000205	Пластичен покривен канал
153	0000000000206	Пластичен покривен канал
154	0000000000207	Пластичен покривен канал
155	0000000000208	Пластичен покривен канал
156	0000000000209	Пластичен покривен канал
157	0000000000210	Пластичен покривен канал
158	0000000000211	Пластичен покривен канал
159	0000000000212	Пластичен покривен канал
160	0000000000213	Пластичен покривен канал
161	0000000000214	Пластичен покривен канал
162	0000000000215	Пластичен покривен канал
163	0000000000216	Пластичен покривен канал
164	0000000000217	Пластичен покривен канал
165	0000000000218	Пластичен покривен канал
166	0000000000219	Пластичен покривен канал
167	0000000000220	Пластичен покривен канал
168	0000000000221	Пластичен покривен канал
169	0000000000222	Пластичен покривен канал
170	0000000000223	Пластичен покривен канал
171	0000000000224	Пластичен покривен канал
172	0000000000225	Пластичен покривен канал
173	0000000000226	Пластичен покривен канал
174	0000000000227	Пластичен покривен канал
175	0000000000228	Пластичен покривен канал
176	0000000000229	Пластичен покривен канал
177	0000000000230	Пластичен покривен канал
178	0000000000231	Компјутерски систем J1800
179	0000000000232	Компјутерски систем J1800
180	0000000000233	Сет од диско топка и еден рефлектор
181	0000000000234	Машина за правење меурчиња
182	0000000000235	Монозрачен рефлектор со зраци во боја и ротирачки панел
183	0000000000236	Ласерски уред за изведба на светлосни ефекти по зидови и таван
184	0000000000237	Музички систем
185	0000000000238	Плафонски звучници
186	0000000000239	Плафонски звучници
187	0000000000240	Плафонски звучници

188	0000000000241	Плафонски звучници
189	0000000000242	Микрофон со слушалки
190	0000000000243	Засилувач, своканален со можност за приклучок на мин на 1 микрофон
191	0000000000244	Степер лента , со дисплеј, дел за контрола на брзината, површина за трчање 70-70/40-45 см.
192	0000000000245	Степер лента , со дисплеј, дел за контрола на брзината, површина за трчање 70-70/40-45 см.
193	0000000000246	Статичен велосипед со 4 нивоа на отпор , лцд екран , прилагодливи педали дим. 100/30/60
194	0000000000247	Статичен велосипед со 4 нивоа на отпор , лцд екран , прилагодливи педали дим. 100/30/60
195	0000000000248	Партерен душек за на под со мин. дим. 100/200/см. од сунѓер преслечен со еко кожа.
196	0000000000249	Партерен душек за на под со мин. дим. 100/200/см. од сунѓер преслечен со еко кожа.
197	0000000000250	Партерен душек за на под со мин. дим. 100/200/см. од сунѓер преслечен со еко кожа.
198	0000000000251	Партерен душек за на под со мин. дим. 100/200/см. од сунѓер преслечен со еко кожа.
199	0000000000252	Партерен душек за на под со мин. дим. 100/200/см. од сунѓер преслечен со еко кожа.
200	0000000000253	Рипстол за на сид со мин должина 90 см и мин висина 260 см, составен од 16 дрвени скалила.
201	0000000000254	Рипстол за на сид со мин должина 90 см и мин висина 260 см, составен од 16 дрвени скалила.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Јавната установа Специјален завод Демир Капија.

Член 3

Директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино склучува договор со директорот на Јавната установа Специјален завод Демир Капија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1159/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

778.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Производител	Количина (парче)
1	Десктоп компјутер	dc5800 MC s/n:CP04500772	Хјулит Пакард	1
2	Монитор	L1908w 19" Wide Screen	Хјулит Пакард	1
3	Десктоп компјутер	Espresso P3521 s/n:K636-A111-Z201	Фуџицу	1
4	Монитор	G920WL	Бенкју	1
5	Уред за универзално напојување - генератор	Nova AVR 625VA s/n:BB9L2225Q	МГЕ	1
6	Конференциска столица	со четири ногарки од метал и тапаџир од штоф, Taurus T/N TN	Антарес	10
7	Канцелариска столица вртлива	со лифтомат и раконаслони, Golf CU117 C11/24	Антарес	3
8	Работно биро	димензии 140cm x 80cm x 72.5cm, SF-04-SOFT	НИМ	3
9	Фиокар	со три фиоки на тркалца со димензии 54cm x 42cm x 59cm, CS-91-SOFT	НИМ	3
10	Затворен плакар за документи	димензии 90x42x200cm, TC100	НИМ	2
11	Отворен плакар за документи	со четири полици и две врати, затворен до пола, со димензии 90cm x 42cm x 200cm, TC-92 28+3POL	НИМ	1
12	Заштитно стакло за шалтер	димензии 80cm x 100cm, 1044	Кристал 64	1
13	Телефон/Факс	KX-FP207FX-S	Панасоник	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Скопје - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Скопје - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1178/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

779.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица „Јадранска магистрала“ бр. 21 на КП 832 КО Злокуќани и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Г2-6, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина 148м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1222/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

780.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица „Јадранска магистрала“ бр. 13 на КП 843/1 КО Злокуќани и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Г2-6, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина 148м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1222/2
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

781.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица „Јадранска магистрала“ бр. 66 на КП 841 КО Злокуќани и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Г2-6, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 152м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1222/3
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

782.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КА-
ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.8248 КО Драчево 1, ул. „Ратко Митровиќ“, бр.6А и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-5, влез 1,кат ПР, број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 115 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, влез 1,кат ПР, број 4, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 32 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, влез 1,кат ПР, број 5, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 12 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, влез 1,кат ПР, број 6, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 18 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, влез 1,кат ПР, број 7, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 35 м2,

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1224/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

783.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.8412/1 КО Драчево 1, на ул. „Ратко Митровиќ“, бр.6Б и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 1,кат ПР, број 2, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 16 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 1,кат ПР, број 3, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 16 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 1,кат ПР, број 5, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 48 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 1,кат ПР, број 7, намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 110 м2,

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1224/2
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

784.

Врз основа на член 33 став (8) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ, ПО-
СТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСТКОНТРОЛА, ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОСТКОН-
ТРОЛА И ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА
МОСТРИТЕ КОЈ СЕ ВКЛУЧУВА ВО ПОСТКОН-
ТРОЛАТА ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ
РАСТЕНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на земање на мостри, постапката за вршење на постконтрола за утврдување на идентитетот, чистотата, видот и сортата кај земјоделски растенија, висината на надоместокот за постконтрола, како и определување на проценот на земање мостри кој се вклучени во постконтрола на одделни видови земјоделски растенија.

Член 2

Мострите за испитување на идентитетот и чистотата на сортата се земаат од партијата на семе која е ставена во трговија.

Мострите за испитување на идентитет и чистотата на сортата се земаат согласно методите утврдени со Правилникот за начинот на работа, просторна и техничка опременост на овластените лаборатории и методите на испитување на квалитетот на семенски материјал кај земјоделски растенија.

Член 3

Постконтролата се врши согласно утврдените методи од општо важечките и меѓународно признати технички упатства на DUS-тест на UPOV, за начинот на испитување на сорти и хибриди во опитно поле или лабораторија.

Член 4

Постконтролата се врши во време на сеидба или садење, во истата календарска година, во зависност од биолошките особини на видот и сортата на земјоделските растенија.

Член 5

Постконтролата за утврдување на идентитетот и чистотата на сортата се извршува со поставување и вршење на напоредна сеидба односно садење на автентичен примерок, доставен од селекционерот или одржувачот на сортата (категија предосновно семе) и земената мостра за постконтрола.

Постконтролата на идентитетот и чистотата на сортата може да се врши на:

1. Семе – наведено во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник,
2. Ртулец – наведено во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и
3. Цело растение – наведено во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

По извршената постапка на постконтрола, за секоја мостра поодделно, овластеното правно лице за извршување на постконтрола поднесува извештај до Управата за семе и саден материјал за извршените испитувања и утврдените нетипични растенија, кој содржи податоци за:

- вид;
- сорта;
- категорија;
- година на производство и потекло на семето (семе од увоз);

- број на сертификатот за извршена стручна контрола на посевот;

- број на партија на семе;
- од каде е земена мострата;
- маса на мострата;
- број на мострата;
- место и година на испитување и
- резултати од испитувањето за идентичност и чистота на сортата.

Член 7

Висината на надоместокот за вршење на постконтрола е дадена во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Процентот на мостри кои се определува да се земат од производителот при постконтрола во тековната година, се определува врз основа на резултатите од извршените постконтроли од минатата година и тоа:

- ако негативниот процент бил под 0,5%, тогаш постконтролите ќе се вршат на најмалку 5% на семето од сортата ставено во трговија од страна на производителот во тековната година;
- ако негативниот процент бил од 0,5% до 3,0%, тогаш постконтролите ќе се вршат на најмалку 10% на семето на сортата ставено во трговија од страна на производителот во тековната година и
- ако негативниот процент бил над 3,0%, тогаш постконтролите ќе се вршат на најмалку 25% на семето од сортата ставено во трговија од страна на производителот во тековната година.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на земање мостри и постапка за вршење постконтрола и одредување на процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата на одделни видови и сорти на земјоделски растенија (Службен весник на Република Македонија бр. 107/07).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Бр. 110-58/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог 1

МЕТОДА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СЕМЕТО

1. Маса на просечен примерок (мостра) за испитување

Минималната маса, изразена во грамови, на просечен примерок за испитување на семето за споредување со автентичниот примерокот е наведена во табелата.

Табела

Вид што се испитува	Во лабораторија (gr.)	На отворено поле или во лабораторија, оранжерији или фитотрон (gr.)
<i>Pisum sp.</i> , <i>Phaseolus sp.</i> , <i>Vicia sp.</i> , <i>Lupinus sp.</i> , <i>Zea sp.</i> , <i>Glycine sp.</i> и други видови со слична големина на семето	1 000	2 000
<i>Hordeum sp.</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Secale sp.</i> , <i>Triticum sp.</i> и други видови со слична големина на семето	500	1 000
<i>Beta sp.</i> и други видови со слична големина на семето	250	500
Останати видови	100	250

При испитување на семето прв пат, органолептички и морфолошки се врши општо набљудување на семето од видот и сортата што се испитува и се споредува со автентичниот примерок.

При вршењето на општо набљудувања на семето, може да се користи: апарат за зголемување на размерот на семето, различни видови на осветлувања (ултравиолетово), како и реагенси за определување на физиолошкиот, цитолошкиот и хемискиот состав на семето.

Семето од примерокот кое морфолошки се набљудува а се споредува со автентичниот примерок, се поставува на 4 повторувања од по 100 зрна.

2. Органолептички и морфолошки испитувања на семето

а) кај житните растенија

Кај житните растенија, органолептички и морфолошки набљудувања се врши кај:

- јачмен - се споредуваат карактеристиките на семето што се испитува во однос на семето од автентичниот примерок, и тоа форма на зрното, основа на лемата, набабреност на лемата и пале, отворот на stomachната страна, боја на семето, израснати влакненца, назабеност на грубата страна и др.
- овес – се споредуваат следните карактеристики на семето што се испитува во однос на семето од автентичниот примерок, и тоа боја на зрното, која може да биде бела, жолтосива или поцрнета. За одредување на бојата на семето што се испитува во однос на автентичниот примерок, обично се користи ултравиолетова светлина.

- пченица – се споредуваат карактеристиките на семето што се испитува во однос на семето од автентичниот примерок, и тоа обоеност на зрното, која се одредува со раствор на разблажен фенол. Тоа се изведува така што зрното се потопува во дестилирана вода преку цела ноќ, потоа се просушува, се става во петриеви кутии со подлога филтер хартија и се додава неколку капки 1% фенол. Потоа зрната се класифицираат према интензитетот на обојувањето. Обојувањето на зрното е од бело до затемнето браон.
- б) кај фам. *Fabaceae* и *Lolium sp.*
 - Кај семињата на овие две фамилии и родови се споредуваат карактеристиките на семето што се испитува во однос на семето на автентичниот примерок, и тоа разлика во: боја, големина и форма на семето. Набљудувањето се врши со голо око на дневна или ултравиолетова светлина.
- в) кај *Lupinus sp.*
 - Кај семиња од овој род се споредуваат следните карактеристики на семето што се испитува во однос на семето од автентичниот примерок за присуство или отсуство на одредени карактеристични алакалоиди во семето. Семето 24 часа се потопува со вода, потоа дел од семето и се става на стаклена површина на бела подлога. На делот од семето кое се анализира се додава 1-2 капки на раствор од лугол. Ако се појави јасен браон талог, тоа значи дека семето што се испитува ги има истите алкалоиди како и семето од автентичниот примерок.

Прилог 2

МЕТОДА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 'РТУЛЕЦОТ

1. Работен примерок (мостра)

Испитувањата се вршат на тој начин што од просечната мостра се земаат по случаен избор 4 x 100 зрна, се ставаат на 'ртење по методи на испитување на квалитетните својства на семето, и по извесен период (во зависност од видот), кога 'ртулецот е добро развиен, се споредува неговиот морфолошки изглед со изгледот на 'ртулецот на автентичниот примерок. Споредувањето на 'ртулците на двата примерока треба да се врши во иста развојна фаза.

2. Морфолошки набљудувања на коренчето и бојата на колеоптилата

При морфолошките набљудувања на про'ртеното семе, најчесто се споредува морфолошкиот изглед на коренчето и бојата на колеоптилата од видот и сортата што се испитува во однос на морфолошкиот изглед на коренчето и бојата на колеоптилата од автентичниот примерок.

За да се определи морфолошкиот изглед на коренчето од семето што се испитува во однос на коренчето од автентичниот примерок потребно е семето да се постави на 'ртење на влажна подлога од филтер хартија во петриеви кутии. Прегледот се врши кога коренчето е добро развиено и кај двата примерока едновременно, како би се споредил нивниот морфолошки изглед.

За да се определи бојата на колеоптилата од семето што се испитува во однос на автентичниот примерок, потребно е семето да се стави на 'ртење на влажна подлога од филтер хартија во петриеви кутии. Прегледот се врши кога колеоптилата е доволно развиена, како би можело да се спореди во однос на автентичниот примерок. Бојата на колеоптилата варира од зелена па се до виолетова. За полесно определување и споредување на бојата на колеоптилата меѓу двата примерка што се испитуваат, колеоптилата на двата примерка може поинтензивно да се обои ако на филтер хартијата каде што е поставено семето се стави 1% раствор на NaCl или HCl. При тоа треба да се осветли со ултравиолетова светлина во траење од 1-2 часа.

3. Пресметка и соопштување на резултатите

При испитување на идентитетот и чистотата на сортата, врз основа на набљудувањето на семето и 'ртулецот, резултатите од испитувањето се пресметуваат во проценти од нормално развиени 'ртулци, како што е наведено во прописите за испитување на квалитетните својства на семето.

Ако нема разлики меѓу семето што се испитува во однос на автентичниот примерок, во сертификатот се наведува:

„Лабораториското испитување на идентитетот и чистотата на сорта ги задоволува пропишаните услови за чистота на видот и сортата и примерокот е исправен“.

Ако при испитувањето е констатирано дека постојат разлики помеѓу семето што се испитува во однос на автентичниот примерок, тогаш во сертификатот се наведува:

„ Лабораториското испитување на идентитетот и чистотата на видот или сортата утврди процент на семиња односно процент на 'ртулци кои припаѓаат на друг вид или сорта и тоа изнесува ____%“.

Граничните вредности за чистотата на видот односно сортата (сортна чистота) наведени се во прописите кои ја регулираат трговијата со житни растенија, фуражни растенија и репа, маслодајни и влакнодајни растенија, градинарски растенија и компир.

Сортната чистота кај автентичниот примерок секогаш треба да изнесува 100%.

Прилог 3

МЕТОДА НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЦЕЛОТО РАСТЕНИЕ

1. Постапка за поставување на опити и морфолошко набљудување на растенијата

Испитувањето и утврдувањето на идентитетот и чистотата на видот и сортата најдобро можат да се изврши на целото растение, одгледувано на отворено (опитно) поле, лабораторија, оранжерија или фитотрон.

При овие испитувања се зема семе од видот и сортата што се испитува и семе од автентичниот примерок. Тие се посејуваат едно до друго во две повторувања. Се поставуваат во исти услови на одгледување. За поголема сигурност на испитувањата опитот се поставува уште еднаш на истото опитно поле, на одредена просторна одделеченост од првиот опит.

При постконтролните испитувања на отворено: големината на парцелата за испитување, времето на сеидба, меѓуредовото растојание, обработката на почвата, агротехничките и заштитните мерки, треба да се извршуваат според веќе утврдената методологија за испитување, признавање и одржување на новосоздадени сорти на земјоделските растенија.

Оптималната густина на сеидба во редот, на еден метар должински, е следниот број на никнати растенија:

<i>Linum sp.</i>	100	<i>Vicia faba</i>	10	<i>Pisum sp.</i>	30
Стрни жита	60	<i>Vicia sp.</i>	30	<i>Lupinus sp.</i>	30
<i>Brassica sp.</i>	30	<i>Papaver sp.</i>	50	<i>Glycine sp.</i>	30

Кај останатите видови на земјоделски растенија, густината на сеидбата во редот и бројот на растенија на еден должински метар, треба да има толку растенија колку е предвидено со методите на сортни испитувања на новосоздадените сорти.

Морфолошките (фенолошките) набљудувања кај растенијата се вршат во текот на целата вегетација, особено за време на цветањето (кај останатите видови) и класање (кај стрните жита), кога и се највидливи морфолошките карактеристики на видовите и сортите што се испитуваат.

Сите морфолошки отстапувања на растенијата кај сортата што се испитува се евидентираат, пребројуваат и се врши споредба со автентичниот примерок.

2. Пресметување и соопштување на резултатите

По извршените испитувања на цели растенија по единица површина, резултатите се евидентираат. Потоа се пресметува процентот на растенија кои морфолошки отстапуваат, споредено со растенијата добиени од автентичен примерок.

Ако процентот на морфолошки различни растенија не го надмине дозволеният процент на чистота на видот односно сортата, во серификатот се наведува:

„Испитуваниот вид односно сорта ги задоволува пропишаните услови за чистота на видот и сортата“.

Ако процентот на морфолошки различни растенија го надминува дозволеният процент на чистота на сортата во сертификатот се наведува:

„ Испитуваниот вид односно сорта не ги задоволува пропишаните услови и процентот на растенија кои припаѓаат на друг вид или сорта изнесува _____%“.

Граничните вредности за чистота на видот односно сортата (сортна чистота) наведени се во прописите кои ја регулираат трговијата со житни растенија, градинарски растенија, фуражни растенија и репа, влакнодајни и маслодајни растенија и компир.

Сортната чистота кај автентичниот примерок секогаш треба да изнесува 100%.

Прилог 4

Висина на надоместокот за вршење на постконтрола на сорти во опитно поле
ЖИТНИ РАСТЕНИЈА

Реден број	Култура/ вид на растение	Висина на надоместокот за една сорта во денари
1.	Пченица, јачмен, тритикале (зимски и пролетни стрни жита)	4 000
2.	Пченка	4 500
3.	Хељда	5 000
4.	Ориз	5 000
5.	Просо	4 000
6.	Сирак	5 000

ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

Реден број	Култура/ вид на растение	Висина на надоместокот за една сорта
1.	Шекерна репа	5 000
2.	Маслодајна репа	4 000
3.	Цикорија	4 000
4.	Кикирики	5 000
5.	Сусам	4 000
6.	Коноп (индустриски)	4 000
7.	Лен	4 000
8.	Соја	5 000
9.	Памук	5 000
10.	Сончоглед	5 000
11.	Хмељ	5 000
12.	Тутун	5 000
13.	Афион	5 000

РАСТЕНИЈА ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА

Реден број	Култура/ вид на растение	Висина на надоместокот за една сорта
1.	Едногодишни за зелена маса	4 000
2.	Едногодишни за зрно	4 000
3.	Повеќегодишни за зелена маса	5 000
4.	Повеќегодишни за зрно	5 000

ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА

Реден број	Култура/ вид на растение	Висина на надоместокот за една сорта
1.	Домат за заштитен простор	6 000
2.	Домат за отворен простор-индетерминантни	6 000
3.	Домат индустриски	5 000
4.	Пипер за заштитен простор	5 000

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

785.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 2, по потточката 2.8 се додаваат четири нови потточки 2.9, 2.10, 2.11 и 2.12, коишто гласат:

„2.9 Резиденти коишто продале недвижен имот во странство, за наплата на побарувањата од продажбата на недвижниот имот.

Стекнувањето на недвижниот имот во странство се потврдува со доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија. Продажбата на недвижниот имот се докажува со договор за продажба.

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во земјата каде што е стекнат недвижниот имот што е предмет на договорот за продажба и може да се искористи само за трансфер на средства од странство до висината на износот од договорот за продажба.

2.10 Резиденти коишто издаваат недвижен имот во странство, за наплата на побарувањата врз основа на закуп на недвижниот имот.

Стекнувањето на недвижниот имот во странство се потврдува со доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија. Издавањето на недвижниот имот под закуп се докажува со договор за закуп.

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во земјата каде што се наоѓа недвижниот имот што е предмет на договорот за закуп и може да се користи само за трансфер на средства од странство до висината на износот на закупината утврдена со договорот за закуп.

2.11 Резиденти коишто имаат стекнато недвижен имот во странство, за плаќање трошоци за недвижниот имот во странство.

Стекнувањето на недвижниот имот во странство се потврдува со доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија. Трошоците за недвижниот имот во странство се докажуваат со соодветен документ од кој произлегува обврската за нивно плаќање.

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во земјата каде што се наоѓа недвижниот имот и може да се користи само за трансфер на средства во странство до висината на износот на трошоците.

2.12 Резиденти коишто имаат во сопственост хартии од вредност во странство, за наплата на побарувањата врз основа на продажба на хартии од вредност во странство, дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност.

Продажбата на хартиите од вредност се докажува со налог за продажба / извештај од продажба на хартии од вредност во странство, договор со кој се уредува односот со овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност или овластениот учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата. Побарувањата врз основа на дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност се докажуваат со известување / документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност, како и извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар.

Во налогот за пристигнатиот прилив, треба јасно да биде наведена основата на трансакцијата (продажба на хартии од вредност, исплата на дивиденда, камата или друг принос).

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се користи само за трансфер на средства од странство до висината на износот на побарувањата врз основа на продажба на хартии од вредност во странство, дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност.

2. Во точката 3 ставот 1 се менува и гласи: „Резидентот може да ги пренесе средствата од сметката отворена согласно со точка 2 од оваа одлука во Република Северна Македонија и по истекот на важноста на документот врз основа на кој е отворена сметката.“

3. Во точката 5 став 2 алинеите 6, 7 и 8 се бришат, а алинеите 9 и 10 стануваат алинеи 6 и 7.

4. Во точката 7 потточките 7.6, 7.7 и 7.8 се бришат, а потточките 7.9 и 7.10 стануваат потточки 7.6 и 7.7.

5. Во точката 10 потточките 10.6, 10.7 и 10.8 се бришат, а потточките 10.9 и 10.10 стануваат потточки 10.6 и 10.7.

6. Во целиот текст на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16) зборите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, со исклучок на точките 13, 14, 15 и 16 од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16).

7. Одобренијата што ги издала Народната банка врз основа на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16) остануваат во важност до рокот за кој се издадени.

8. На постапките започнати пред стапување во сила на оваа одлука ќе се применуваат одредбите од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16).

9. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/II-3/2019
28 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
др **Анита Ангеловска-Божоска**, с.р.

786.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 17 став 5 и член 22 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19) и член 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ

1. Во Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18), зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, освен во точките 41 и 43 од Одлуката за издавање дозволи.

2. Во точката 2 потточка 2.6.2 став 1, точката во алинејата 6 се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 7, којашто гласи:

„- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали заедно со друго физичко лице директно или индиректно и/или преку договор, остварува контрола врз домашно или странско трговско друштво.“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Народната банка, по службена должност, обезбедува потврда за (не)осудуваност на лицето коешто има намера да основа банка, во смисла на членот 13 став 3 од Законот за банките, од надлежен суд во Република Северна Македонија. Доколку физичкото лице кое има намера да основа банка има соработник во смисла на Законот за банките, Народната банка по службена должност обезбедува потврда за (не)осудуваност на соработникот од надлежниот суд. Доколку се работи за странски лица, ваквите потврди издадени од надлежните институции во странската земја треба да бидат доставени кон барањето за издавање на дозволата за основање и работење на банка.“.

3. Во точката 7 став 1, алинејата 7 се менува и гласи:

„- оценка на квалификацијата, искуството, обуката и репутацијата на членовите на надзорниот и управниот одбор и оценка на репутацијата на лицата коишто имаат намера да основаат банка. Ке се смета дека предложените членови на надзорниот и управниот одбор, како и лицата коишто имаат намера да основаат банка имаат соодветна репутација доколку се чесни, компетентни, работливи и даваат сигурност дека со своето работење нема да ја загрозат стабилноста и сигурноста на банката и нема да го нарушат нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за овие лица нема доказ за нивна претходна вклученост во работење или активности коишто значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, непочитување на правилата за добро корпоративно управување, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работеле или работат и на интересите на неговите доверители, несоодветна соработка или одбивање да соработуваат со надлежните органи, вклучувајќи ги и супервизорските органи, одбивање, одземање или повлекување согласност за акционер или за вршење одредена функција од страна на надлежен орган, вклучувајќи и супервизорски орган. Соодветната репутација

подразбира и доказ за неосудуваност на овие лица во смисла на членот 13 став 3 и членот 83 став 3 од Законот за банките, вклучувајќи и неосудуваност на соработникот на физичкото лице коешто има намера да основа банка или коешто е предложено за член на управниот одбор.“.

4. Во образецот 2, точката 12 се менува и гласи:

„12. Дали лицето коешто остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

5. Во образецот 3, точката 5 се менува и гласи:

„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

По точката 5, се додава нова точка 5.1., којашто гласи:

„5.1. Доколку имате соработник во смисла на Законот за банките, дали лицето било осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

6. Во образецот 4, точката 5 се менува и гласи:

„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

7. На постапките започнати пред влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), ќе се применуваат одредбите од Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18).

8. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/П-4/2019
28 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
др **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

787.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 57 став 2 и став 3 и член 59 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ

1. Во Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, освен во точките 59 и 61 од Одлуката за издавање согласности.

2. Во точката 16 потточка 16.11, ставот 1 се менува и гласи: „Народната банка по службена должност обезбедува потврда за (не)осудуваност на предложениот член, во смисла на членот 83 став 3 од Законот за бан-

ките, од надлежниот суд. Доколку лицето кое е предложено за член на надзорен одбор е странско лице, должно е самото да обезбеди ваква потврда од надлежните институции во странската земја.“.

3. Во точката 19 став 3, точката во алинејата 4 се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 5, којашто гласи:

„- негова осудуваност во смисла на членот 83 став 3 од Законот за банките.“.

4. Во точката 21 потточка 21.12, точката 28 став 1 алинеја 2 и точката 3.1 од образецот 2, зборовите „членот 83 став 6“ се заменуваат со зборовите „членот 83 став 8“.

5. Во точката 21, по потточката 21.14. се додава нова потточка 21.15., којашто гласи:

„21.15. Изјава од предложениот лице за член на управниот одбор, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали заедно со друго физичко лице директно или индиректно и/или преку договор, остварува контрола врз домашно или странско трговско друштво.“.

Во потточката 21.15. којашто станува потточка 21.16., ставот 1 се менува и гласи:

„Народната банка, по службена должност, обезбедува потврда за (не)осудуваност на предложениот член, во смисла на членот 83 став 3 од Законот за банките, од надлежниот суд. Доколку предложениот член има соработник во смисла на Законот за банките, Народната банка по службена должност обезбедува потврда за (не)осудуваност на соработникот од надлежниот суд. Доколку се работи за странски лица, ваквите потврди издадени од надлежните институции во странската земја треба да бидат доставени кон барањето за издавање на согласноста.“.

Потточката 21.16. станува потточка 21.17.

6. Во точката 23 став 1, по заградата по зборот: „супервизија“ се додава запирка, а зборовите; „и 21.15.“ се заменуваат со зборовите: „21.15. и 21.16“.

7. Во точката 25 став 4, точката во алинејата 4 се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 5, којашто гласи:

„- негова осудуваност, вклучувајќи и осудуваност на соработникот доколку го има, во смисла на членот 83 став 3 и став 4 од Законот за банките.“.

8. Во точката 51 став 1 алинејата 4 се менува и гласи:

„- репутацијата на лицето кое има намера да стекне акции во банката. За лицето кое има намера да стекне акции во банката ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е чесно, компетентно, работливо и дава сигурност дека со своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на банката и нема да го наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во деловно работење или активности коишто значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работело или работи и на интересите на неговите доверители, несоодветна соработка или одбивање да соработува со надлежни органи, вклучувајќи и супервизорски органи, одбивање, одземање или повлекување согласност за акционер од страна на надлежен супервизорски орган. Соодветната репутација подразбира и доказ за неосудуваност во смисла на членот 13 став 3 од Законот за банките, вклучувајќи и неосудуваност на соработникот на физичкото лице коешто има намера да стекне акции во банката;“.

9. Во обрасците 1, 2, 3 и 5, точката 5 се менува и гласи:

„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

10. Во обрасците 2 и 3, по точката 5 се додава нова точка 5.1. којашто гласи:

„5.1. Доколку имате соработник во смисла на Законот за банките, дали лицето било осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

11. Во образецот 4, точката 12 се менува и гласи:

„12. Дали лицето кое остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

12. На постапките започнати пред влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), ќе се применуваат одредбите од Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18).

13. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Гувернер

и претседавач на Советот

на Народната банка на

Република Северна Македонија,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

О. бр. 02-15/II-5/2019
28 февруари 2019 година
Скопје

788.

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 500 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ

1. Со оваа одлука се издаваат книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези.

2. Книжните пари во апоен од 500 денари ги имаат основните белези опишани во Одлуката за издавање апоенска структура и основни белези на книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/96) и Одлуката за издавање и печатење банкноти во апоени од 500 и 1000 денари со изменети белези („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/03), со следниве измени:

- Во Одлуката за издавање апоенска структура и основни белези на книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/96) во точката 2, кратенката: „НБРМ“ се заменува со кратенката: „НБРСМ“.

- Во точката 2 г) во ставовите 1 и 2 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Гувернер

и претседавач на Советот

на Народната банка на

Република Северна Македонија,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

О. бр. 02-15/II-6/2019
28 февруари 2019 година
Скопје

789.

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 10 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ

1. Со оваа одлука се издаваат книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези.
2. Книжните пари во апоен од 10 денари ги имаат основните белези опишани во Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 218/16) и Одлуката за изменување на Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/17), со следниве измени:
 - Во Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 218/16) во потточка 3.1 став 3, кратенката: „НБРМ“ се заменува со кратенката: „НБРСМ“.
 - Во ставот 11 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.
 - Во ставот 14 кратенката: „НБРМ“ се заменува со кратенката: „НБРСМ“.
 - Во ставот 16 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.
 - Во ставот 21 кратенката: „НБРМ“ се заменува со кратенката: „НБРСМ“.
3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/П-7/2019
28 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска** с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – **Мартин Костовски**
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува **10.100 денари**.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15 дена**.
Жиро-сметка: **300000000188798**.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница **ЕВРОПА 92 ДООЕЛ**, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019050